



## **Планинарски Спортски Клуб “БИСТРА“**

Ул.Димче Мирчев бб. Скопје п.фах 504  
Ж-ска 280 100 102 494 141 Депонент АЛФА БАНКА  
[www.pskbistra.org/](http://www.pskbistra.org/) e-mail: [pskbistra@gmail.com](mailto:pskbistra@gmail.com)

---

**ЗДРУЖЕНИЕ  
ПЛАНИНАРСКИ СПОРТСКИ КЛУБ „БИСТРА,,  
ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ – СКОПЈЕ**

---

### **С Т А Т У Т**

#### **НА ЗДРУЖЕНИЕТО**

**ПЛАНИНАРСКИ СПОРТСКИ КЛУБ „БИСТРА,, ПРИ  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ - СКОПЈЕ**

(пречистен текст)

Март 2011  
Скопје

Врз основа на член 18 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на РМ,, бр.52/2010) и врз основа на одредбите на Законот за спортот („Службен весник на РМ,, бр.29/02 и 66/04) како и врз основа на член 32 од Статутот на Здружението Планинарски спортски клуб „Бистра,, при Министерството за внатрешни работи -Скопје, Собранието на здружението Планинарски спортски клуб „Бистра,, при Министерството за внатрешни работи Скопје, на седницата одржана на 01.03.2011 година, донесе

## С Т А Т У Т на здружението ПЛАНИНАРСКИ СПОРТСКИ КЛУБ „БИСТРА,, ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ - СКОПЈЕ

(пречистен текст)

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Здружението Планинарски спортски клуб „Бистра,, е здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување и усогласување на своите заеднички цели и интереси и заради вршење на активности во областа на планинарството.

#### Член 2

Здружението Планинарски спортски клуб „Бистра,, при Министерството за внатрешни работи – Скопје ( **во понатамошниот текст: Клубот**) е доброволно здружение на планинари од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, и Здружението на пензионираниите работници на Министерството за внатрешни работи-Скопје.

Во Клубот можат да членуваат и работници од органите на управата и другите државни органи и организации, трговските друштва и граѓани на Скопје.

Клубот е конститутивен дел на Градскиот планинарски сојуз-Скопје, *Македонската планинарска асоцијација* и Федерацијата на планинарските спортови на Македонија.

#### Член 3

Клубот како здружение на граѓани своите цели и задачи ќе ги остварува во согласност со Уставот на Република Македонија, законот за здруженија и фондации, законот за спорт и другите закони и овој статут.

#### **Член 4**

Клубот е со следното име: *Здружение* Планинарски спортски клуб „Бистра,, при Министерството за внатрешни работи-Скопје. Скратената ознака на името на Клубот е ПСК,, Бистра,,-Скопје.

#### **Член 5**

Клубот има својство на правно лице.

#### **Член 6**

Седиштето на Клубот е во Скопје на Ул. Димче Мирчев бб.  
Клубот има поштенски фах, 504.  
Клубот се организира и делува на подрачјето на град Скопје.

#### **Член 7**

Клубот работи во состав на Македонската полициска спортска федерација „7-ми Мај,, при Министерството за внатрешни работи, како огранок за планинарство.

#### **Член 8**

Клубот има свој амблем во правоаголна форма, на чиј горен дел наместо агли има по еден истурен тап крак. Долниот дел е заоблен. Краевите на знакот се порабени со две паралелни линии во црвена боја, врз кои, на долниот дел се наоѓа круг во црвена боја. Над горната половина на кругот испишано е името на градот Скопје. Во средината на знакот нацртани се три планински масиви од чија заднина изгрева сонце. Меѓу зраците на сонцето се насираат контури на две бели птици во лет. Во горниот дел на знакот испишана е скратената ознака на името на Клубот: ПСК „Бистра,,. Скопје.

Просторот помеѓу црвените линии на крајот од знакот, името на градот Скопје, сонцето и зраците на сонцето, како и името на Клубот се во златно-жолта боја. Просторот што го означува небото е во отворено сина боја, а планинските масиви се во затворено сина боја.

#### **Член 9**

Знамето на Клубот е свилено, во зелена боја, на чии страни се наоѓа знакот на Клубот. Формата на знамето е правоаголник во димензии два спрема еден. Краевите се опшиени со реси во сребрено бела боја..

#### **Член 10**

Клубот има свој печат и штембил.  
Печатот на Клубот е тркалезен со следниот текст:

Планинарски спортски клуб „Бистра,, при МВР-Скопје. Во средината има затворен круг во кој е нацртан брег со елка во чија заднина се гледа планински врв.

Штембилот на Клубот е правоаголен и на него е испишан следниот текст:

Планинарски спортски клуб „Бистра,, број на деловоден протокол, датум и Скопје. Пред текстот има затворен круг во кој е нацртан брег со елка во чија заднина се гледа планински врв.

## II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

### Член 11

Цели на Клубот се:

- да ја развија и унапредува физичката култура, а особено планинарството и скијањето како посебни форми на масовна физичка култура;
- да собира што поголем број на граѓани и истите да ги обучува со планинарски знаења и вештини и да создава кај нив навики слободното време да го поминуваат во природа, особено во планина бидејќи планинарството е форма на активен одмор и рекреација преку кој се гради и формира здрав, силен и благороден член на нашата заедница;
- да ги подржува и учествува во акциите со кои се одбележуваат настани од нашето историско минато и НОБ;
- кај своите членови да развива особини на издржливост, снаодливост, скромност, другарство и самоиницијатива;
- да ги чува природните убавини и другите природни богатства на планината од оштетување и уништување;
- да создава услови за престој во природа, а особено во планина и
- во духот на човековата солидарност и пријателство преку сродни здруженија да работи на запознавање и зближување со другите народи во светот и на хуманизација на меѓучовечките односи.

### Член 12

Клубот своите цели ги остварува преку:

- организирање акции како што се: излети, походи, маршеви, слетови, логорувања, ориентациони натпревари и посебни видови на стручно оспособување како што се: семинари, курсеви и училишта, одбележување и одржување на планинарските патеки и објекти и други активности во природата и планините;
- информирање за природните убавини и животот на планините преку изложби, репортажи, натписи во печатот, предавања и други средства за информирање;
- соработка со државните органи, здруженија и други институции, училишта и факултетите во Скопје;
- соработка со другите сродни здруженија на граѓани и сојузи, АРМ и органите на безбедноста во извршувањето на задачите од заеднички интерес;
- негување на традициите на НОБ и одбележување и чување на историските споменици;
- водење и грижа и учество во акциите за заштита на животната средина, природата и спомениците на културата; и

- помагање на развитокот и унапредување на планинарството на град Скопје и Републиката.

### **Член 13**

Програмата за работа на Клубот е едногодишна.

За акциите во текот на годината што Клубот ги организира или во кои учествува донесува „Календар на акции“.

### **Член 14**

Работата на Друштвото е јавна.

Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување на членовите на Клубот за сите облици на работење, со увид во спроведувањето на програмските задачи, со поднесување извештај за работа на органите и телата на Клубот, за материјално-финансиско работење и друго.

За информирањето на членовите и пошироката јавност се користи печатот, радиото, телевизијата као и списанието „Екологија“ и билтенот на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија.

Информациите до јавните гласила ги доставува Претседателот на Клубот или член на Претседателството на Клубот.

### **Член 15**

*”Клубот има своја веб страна која гласи <http://www.pskbistra.org/>  
Клубот има своја електронска адреса која гласи: e-mail: [pskbistra@gmail.com](mailto:pskbistra@gmail.com)*

*Клубот на својата веб страна ги објавува извештаите од планинарските акции, годишните извештаи за своето работење, како и годишниот финансиски извештај.*

*Годишниот извештај за работата и годишниот финансиски извештај за претходната година, Клубот ги објавува на веб страната најдоцна до 30 април во тековната година”.*

### **Член 16**

За разгледување и решавање на прашања од заеднички интерес, Клубот може да формира заеднички органи или тела со други здруженија и сојузи.

### **Член 17**

Клубот може да има свои ограноци и секции.

## **Член 18**

Клубот може да се зачлени во сојуз-федерација или друга организација врз основа на одлука што ја донесува Собранието на Клубот.

## **Член 19**

Заради меѓусобно договарање и известување, размена на сознанија и искуства организирање на заеднички акции, усогласување на активностите или укажување на помош во работата Клубот воспоставува и гради односи и со други планинарски здруженија и сојузи од градот Скопје, Републиката и надвор од неа.

## **Член 20**

Клубот управува и се грижи за одржување на планинарските објекти што му се отстапени на користење од Федерацијата на планинарските спортови на Македонија.

## **III ЧЛЕНСТВО**

### **Член 21**

Член на Клубот може да биде секој граѓанин државјанин на на Република Македонија, кој доброволно пристапил кон Клубот и кој го прифаќа неговиот Статут и целите од истиот.

*Член на клубот може да биде и странец под услови согласно со закон.*

### **Член 22**

Клубот ја гарантира анонимноста на личните податоци на членовите на Клубот кои тоа го побарале.

### **Член 23**

Зачленувањето во Клубот се врши со пристапница која при исклучување или престанок на членувањето во Клубот задолжително се враќа.

*Малолетни лица со наполнети 14 години се зачленуваат во клубот со давање потпишана изјава за согласност на неговиот законски застапник за зачленување во клубот.*

*Лицата со ограничена деловна способност или лицата на кои им е одземена деловната способност можат да се зачленуваат во клубот со давање потпишана изјава за согласност на неговиот законски застапник за зачленувањето во клубот.*

Клубот за своите членови води регистар на членството, кој се ажурира еднаш годишно.

Секој член може доброволно да истапи од Клубот.

#### **Член 24**

Членовите на Клубот може да бидат редовни и почесни.

Редовни членови се оние кои имаат платено членарина.

Редовни членови според својата возраст се делат на:

- подмладок до 14 години живот;
- младинци од 14 до 27 години живот;
- возрасни над 27 години живот.

#### **Член 25**

Почесен член на Клубот може да биде државјанин на Република Македонија или странец кој има посебни заслуги за развојот, унапредувањето на работењето и афирмацијата на Клубот.

Почесните членови не можат да бираат и да бидат бирани во органите на Клубот, ниту да учествуваат во донесувањето на одлуките.

Одлуката за прогласување на почесен член на Клубот донесува Собранието на Клубот.

#### **Член 26**

Висината на чланарината во Клубот се определува со посебна одлука на годишното Собрание на Клубот.

#### **Член 27**

Членовите на Клубот имаат право:

- активно да учествуваат во работата на Клубот, да предлагаат и донесуваат одлуки;
- да бираат и да бидат избрани во сите органи на Клубото и пошироко во рамките на Македонската планинска асоцијација, Федерацијата на планинарски спортови на Македонија и други здруженија и сојузи во кои членува Клубот;
- да учествуваат во сите акции и манифестации на Клубот, според можностите;
- да ги уживаат сите права и погодности кои произлегуваат од членувањето во Клубот;
- да бидат навремено, потполно и објективно информирани за работата на Клубот.

## Член 28

Обврски на членовите на Клубот се:

- да се придржуваат кон Статутот на Клубот, другите акти на неговите органи и помошни тела и Статутот на Македонската планинарска асоцијација и Федерацијата на планинарски спортови на Македонија;
- да ги остваруваат целите на Клубот, совесно и одговорно да ги извршуваат договорените задачи;
- да го чуваат угледот на Клубот;
- активно да работат во Клубот, а според своите можности и да учествуваат во акциите што тоа ги организира или во кои учествува Клубот;
- редовно да плаќаат членарина;
- да се грижат за планинарските објекти, да ја помагаат нивната изградба и да се придржуваат кон куќниот ред во планинарските домови и други објекти од тој вид ; и
- да се грижат за зачувувањето на природните убавини и други природни богатства во планините.

## Член 29

Членовите на Клубот одговараат за:

- несовесно извршување на должностите на кои се избрани;
- неизвршување или несовесно извршување на задачите кои им се доверени;
- негативни постапки и однесувања во Клубот и надвор од него;
- неправилно ракување или користење на опремата, инвентарот и другите средства на Клубот; и
- нанесената материјална штета на опремата, инвентарот и другите средства на Клубот.

## Член 30

Членството во Клубот престанува:

- со испишување;
- со бришење поради неизвршување на обврските од член 27 на овој Статут;
- со исклучување од Клубот, со одлука на Дисциплинска комисија.

Член кој две години едно по друго не ја платил членарината се брише од членство во Клубот.

Одлуката за исклучување се доставува до Македонската планинарска асоцијација и Федерацијата на планинарски спортови на Македонија.

Исклучениот член може повторно да се зачлени откако ќе му истекне изречената мерка.



## IV. ОРГАНИ НА КЛУБОТ

### Член 31

Органи на Клубот се:

- Собрание,
- Претседателство,
- Надзорен одбор,
- Претседател,
- Секретар.

#### а) Собрание

### Член 32

Собранието е највисоко тело на Клубот и него го сочинуваат сите членови на Клубот.

Собранието се свикува на седница по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Собранието избира претседател, со мандат од 4 години.

### Член 33

Собранието ги има следните надлежности:

- го донесува, менува и дополнува Статутот и други акти на Клубот.
- *Усвојува годишен извештај, насоки и план за работа и ги објавува на својата веб страница*
- *Усвојува финансиски извештај, завршна сметка и финансиски план и ги објавува на својата веб страница*
- дава ориентациони насоки за работа на Клубот,
- ги донесува плановите за развој и работа на Клубот,
- го донесува „Календарот на акции,“ на Клубот,
- врши распределба на средствата со кои располага Клубот,
- донесува правилници и други акти на Клубот,
- одлучува за престанок на Клубот со 2/3 мнозинство,
- одлучува за основање и укинување на ограноци на Клубот,
- ја следи материјално-финансиската состојба на Клубот помеѓу две собранија,
- одлучува за задолжување на Клубот
- врши избор на претставници на Клубот во Собранието на Македонската планинарска асоцијација и Федерацијата на планинарски спортови на Македонија и други здруженија и сојузи,
- бира Претседател и Секретар на Клубот од членовите на Претседателството,
- го објавува новиот и разрешува стариот состав на Претседателството,
- ги избира членовите на Надзорниот одбор,
- ги разгледува и усвојува извештаите за работа на Претседателството помеѓу две собранија,
- констатира прием на нови членови и престанок на членувањето во Клубот,

- одлучува за статусните измени на здружението и за зачленување во сродни организации како и за збратимување на Клубот со други сродни клубови во Републиката и странство,
- врши и други работи што му се ставени во надлежност со закон, овој Статут и други акти на Клубот.

#### **Член 34**

Седница на Собранието свикува претседателот на Собранието.

Седница на Собранието се свикува и по предлог на Претседателството или 1/5 од вкупниот број членови на Собранието.

Ако претседателот на Собранието во рок од 14 дена од денот на дадениот предлог не свика седница, седницата ја свикува Претседателството или иницијаторите.

Седница на Собранието за работата на Претседателството може да се свика и на предлог на Надзорниот одбор.

*Вонредна седница на Собранието може да се одржи по писмено барање од една третина од членовите на клубот.*

*Вонредната седница на собранието се одржува најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за одржување.*

*Седници на собранието, како и работата на седниците и донесувањето на одлуки може да биде и без присуство на членовите на собранието, користејќи ги придобивките на комуникациските технологии, како конференциска врска, емаил адреси и други електронски и компјутерски можности.*

Начинот на свикување на седница *подетално* се определува со деловникот за работа.

#### **Член 35**

Одлуката за свикување на седница на Собранието и предлогот на дневниот ред се објавуваат најмалку 5 дена пред одржувањето на седницата на Собранието.

Собранието може да работи и полноважно да одлучува ако на истото присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број на членовите кои ја платиле членарината на Клубот за тековната година.

Ако во закажаното време на седницата на Собранието не присуствува потребниот број на членови на Клубот, седницата се одлага за еден час.

По истекот на времето од став 3 на овој член седницата на Собранието се одржува независно од бројот на присутните членови на Клубот.

На седницата на Собранието слободен пристап има секој граѓанин со право на дискусија, ако му биде одобрена, но без право на глас и одлучување.

### **Член 36**

Барање за свикување седница на Собранието може да поднесе и Федерацијата на планинарски спортови на Македонија.

Седница на Собранието се свикува најдоцна 30 дена од поднесувањето на барањето односно од донесувањето на одлуката за нејзиното свикување.

На седница на Собранието се расправа само по прашања за кои е свикано Собранието.

### **Член 37**

Членовите на Претседателството и Надзорниот одбор учествуваат во работата на Собранието без право на глас за извештаите кои ги поднеле до Собранието.

### **Член 38**

Собранието од редовите на своите членови на редовни или вонредни собранија избира Претседателство кој е извршен орган на Собранието.

### **Член 39**

Собранието одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните членови.

### **Член 40**

На Собранието се одлучува со јавно гласање.

Секој член на Собранието има право на еден глас.

## **б) Претседателство**

### **Член 41**

Претседателството на Клубот е извршен орган на Собранието во кој секој член има еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развојот на Клубот во согласност со Статутот.

## Член 42

Претседателот на Собранието од добиените предлози за членови на Претседателството подготвува листа на кандидати која ја поднесува на Собранието кое ги избира. На листата на кандидати треба да има по двајца за секое едно место.

Собранието изборот на членови на Претседателството го врши со тајно гласање. За избран се смета оној кандидат кој добил мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Доколку кандидатите добиле ист број на гласови, гласањето се повторува само за тие кандидати.

## Член 43

Претседателството на Клубот брои 9 члена.

Мандатот на членовите на Претседателството трае 4 години, со можност за повторен избор.

Претседателството од своите редови избира претседател со мандат од 4 години, со можност за повторен избор.

Претседателот на Претседателството истовремено е и претседател на Собранието и претседател на Клубот и тој го претставува и застапува Клубот.

## Член 44

Претседателството ги има следните надлежности:

- ги подготвува и свикува седниците на Собранието,
- предлага донесување, изменување и дополнување на Статутот и другите акти на Клубот што ги донесува Собранието и ги изготвува нивните нацрти,
- изготвува предлог на „Календарот на акции,, на Клубот и се грижи за негово извршување,
- ги спроведува одлуките и другите акти донесени од Собранието,
- формира повремени помошни тела, ги именува нивните членови и врши контрола врз нивната работа,
- ги усвојува плановите за работа на помошните тела,
- избира администратор (благајник) и домаќин на Клубот, врши контрола врз нивната работа,
- предлага финансиски план и завршна сметка;
- управува и одговара за управувањето со имотот на Клубот;
- ја утврдува висината на надоместокот за користење на опремата, инвентарот и другите средства на Клубот од неговите членови;
- обезбедува правилно водење на стручните, финансиско-материјалните и административно-техничките работи на Клубот;
- решава по жалбите против одлуките на Дисциплинаската комисија;
- подготвува годишен и периодичен извештај за својата работа и ги доставува до Собранието;
- донесува одлуки за формирање на постојани и повремени комисији;

- организира и активно учествува во организирањето на разни акции и манифестации;
- донесува одлуки за награди, пофалници и признанија;
- донесува одлуки за набавки и отуѓување на основните средства;
- донесува одлуки по приговори и жалби;
- врши и други работи што се од интерес за успешна работа на Клубот.

#### **Член 45**

Претседателството за својата работа е одговорно пред Собранието на Клубот.

Претседателството се состанува и одржува седници по потреба.

Седницата на Претседателството ја свикува Претседателот.

Предлог за свикување на седница на Претседателството може да поднесе една половина од членовите на Претседателството, една третина од претставниците во собранието, по предлог на Надзорниот одбор и секретарот на Клубот.

Со седницата раководи и претседава Претседателот, а во негово отсуство член кој ќе го избере Претседателството.

#### **в) Надзорен одбор**

#### **Член 46**

Заради извршување на статутарните и програмските задачи и одлуки на Собранието и Претседателството, Претседателството формира Надзорен одбор и други работни тела.

Надзорниот одбор врши контрола над спроведувањето на одредбите на овој Статут и контрола за наменското располагање со средствата и приходите на Клубот.

Своите наводи и одлуки Надзорниот одбор ги доставува до Собранието и Претседателството на Клубот.

#### **Член 47**

Надзорниот одбор се состои од три члена и два заменика, кои ги избира Собранието за време од 4 години со право на повторен избор.

Членовите на Надзорниот одбор избираат свој претседател за време на траење на мандатот.

Надзорниот одбор:

- се грижи за спроведување на Статутот и другите акти,
- врши надзор над спроведувањето на насоките, одлуките и решенијата на Собранието;

Органите на Клубот се должни да обезбедат непречен пристап на членовите на Надзорниот одбор до сите документи и други податоци во врска со користењето на средствата и приходите на Клубот.

Надзорниот одбор се состанува најмалку еднаш годишно.

Претседателот на Надзорниот одбор присуствува на седниците на Претседателството, без право на глас.

Надзорниот одбор може да побара од Претседателството да свика седница на Собранието по прашање од извршениот надзор – контрола над материјалното и финансиското работење во Клубот.

Надзорниот одбор за сите превземени, реализирани или нереализирани работи го информира Собранието и пред него одговара.

#### **Член 48**

Постојани помошни тела на Клубот се:

- Комисија за акции и други планинарски манифестации;
- Комисија за маркетинг и информирање;
- Комисија за материјално – финансиско работење;
- Дисциплинска комисија.

Комисиите од став 1 алинеи 1,2 и 3 на овој член изготвуваат свој план за работа.

#### **Член 49**

Дисциплинската комисија е составена од три члена, со мандат од 4 години.

Членовите на Дисциплинската комисија избираат свој претседател за време на траење на мандатот.

Дисциплинската комисија утврдува и решава за:

- неизвршување или неправилно извршување на определените задачи на членовите на Клубот;
- негативните постапки и однесување на членовите на Клубот и надвор од него;
- неправилно ракување и користење на опремата, инвентарот и другите средства на Клубот од одделни членови;
- нанесената материјална штета на Клубот од неговите членови.

Начинот на работата на Дисциплинската комисија се утврдува со посебен акт.

Дисциплинската комисија му предлага на Собранието поименично да ги утврди лицата кои две години едно по друго не ја платиле чланарината на Клубот.

Дисциплинската комисија на крајот на секоја календарска година поднесува извештај за својата работа пред Собранието.

## **Г) Претседател**

### **Член 50**

Во правниот промет и спрема трети лица Клубот го застапува и претставува неговиот Претседател.

Претседателот се избира за време од 4 години со право на повторен избор.

Претседателот на Клубот едновременно е и Претседател на Претседателството.

Претседателот е најодговорен за спроведување на одредбите од Статутот. За одредени одлуки на Претседателството кои не се во согласност со Статутот, Претседателот има право на вето врз нивното извршување.

### **Член 51**

Претседателот:

- го претставува и застапува Клубот;
- го свикува Претседателството и раководи со неговата работа;
- се грижи за работата на Клубот;
- ги потпишува актите и одлуките што ги донесува Собранието;
- врши други работи што ќе му бидат ставени во надлежност.

Во случај на отсутност или спреченост, Претседателот го заменува член на Претседателството што ќе го определат присутните членови.

Ако не може да се определи член што ќе го замени Претседателот, него го заменува најстариот по возраст член на Претседателството.

Претседателот за сите превземени, реализирани или нереализирани работи го информира Претседателството и пред него одговара.

## **д) Секретар**

### **Член 52**

Секретарот е одговорен за административно-техничките и оперативните работи на Клубот и за кореспонденцијата со трети лица.

На Секретарот му помага Администратор-благајник и Домаќин што на негов предлог ги избира Претседателството.

Секретарот за сите превземени, реализирани или нереализирани работи ги информира Претседателот и Претседателството и пред нив одговара.

Мандатот на Секретарот е 4 години со право на повторен избор.

## Член 53

### Секретарот:

- ги води записниците од состаноците на Клубот;
- ги изготвува одлуките на органите на Клубот;
- одговара на актите примени во Клубот;
- ја води евиденцијата на членовите на Клубот;
- заедно со Претседателот ги подготвува состаноците на органите на Клубот;
- ја води и чува Архивата на Клубот;
- врши други работи што ќе му ги определи Претседателот на Клубот.

## Член 54

**Администраторот-благајник** присуствува на седниците на Претседателството и учествува во расправата за финансиски и други административно-технички прашања, без право на глас.

Сите трошоци што ќе ги реализира Администраторот-благајник треба да бидат претходно одобрени и потпишани од Претседателот или Секретарот.

Администраторот-благајник на Клубот:

- ја собира членарината на Клубот;
- го води целокупното благајничко работење на Клубот;
- врши други работи што ќе му ги определи Претседателот на Клубот.

На крајот на секоја календарска година Администраторот изготвува и поднесува извештај за својата работа до Претседателството и Собранието, кој претходно е одобрен од Претседателот или Секретарот.

## Член 55

### Домаќинот на Клубот:

- води евиденција за опремата, инвентарот и другите средства на Клубот;
- ја издава опремата, инвентарот и другите средства на Клубот на користење на неговите членови и се грижи за нивно враќање;
- води грижа за состојбата и употребната вредност на опремата, инвентарот и другите средства на Клубот;
- предлага мерки за одржување и зголемување на вредноста на опремата, инвентарот и другите средства на Клубот, како и на планинарските објекти со кои управува Клубот;
- врши и други работи што ќе му ги определи Претседателот на Клубот.

## СТАТУСНИ ИЗМЕНИ

### Член 56

*Клубот може да се присоединува и спојува со друга организација која е членка на Федерацијата за планинарски спортови на Македонија врз основа на*



*одлука и договор за присоединување односно спојување, согласно одредбите на законот за здруженија и фондации.*

*Клубот може да се подели на две или повеќе организации.*

*Одлука за присоединување, спојување или поделба, донесува Собранието на Клубот со двотретиноско мнозинство.”*

## **ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБВРСКИТЕ**

### **Член 57**

*Клубот одговара за своите обврски со целиот свој имот и средства. Членовите на органите на Клубот одговараат лично и неограничено за нивните обврски кон Клубот, за злоупотреба на средствата на Клубот, за постигнување на цели што за нив како поединци се забранети или за злоупотреба на Клубот како правно лице за да им нанесат штета на своите доверители.*

## **ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА**

### **Член 58**

*Членовите на органите на Клубот и претседателот на Клубот солидарно се одговорни за штетата на Клубот предизвикана од нивната работа, ако таа е предизвикана со грубо невнимание или со намера да се предизвика штета, освен во случаите кога во одлучувањето го издвоил своето мислење на записник или ако не учествувал во одлучувањето. Барање за надоместок на штета поднесува претседателството на Клубот.”*

## **IV. ФИНАНСИРАЊЕ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА НА КЛУБОТ**

### **Член 59**

Извори на финансиски средства на Клубот се:

- средства од членарина на членството;
- средства од приходи на планинарски објекти со кои управува Клубот;
- средства од Буџетот на Република Македонија и Буџетот на Град Скопје;
- подароци и донации од физички и правни лица.

### **Член 60**

Имотот на Клубот го сочинуваат:

- опремата;
- инвентарот и

- останати парични средства.

### **Член 61**

Користењето и располагањето со средствата на Клубот се врши на начин утврден со закон и овој Статут.

### **Член 62**

За користењето и располагањето со средствата одлучуваат органите на Клубот согласно надлежностите утврдени со овој Статут, кои преземаат мерки за економско целесобразно користење на средствата и за спречување и отстранување на незаконистите.

### **Член 63**

Надзорниот одбор врши контрола над спроведувањето на одредбите на овој Статут и контрола за наменското користење и располагање со средствата и приходите на Клубот.

### **Член 64**

Клубот донесува годишен финансиски план за приходи и расходи со кој се утврдуваат:

Приходи:

- од членарина;
- од донации;
- од буџет;
- од трговски друштва и од други извори на средства.

Расходи:

- за активности на Клубот по Календарот на акции;
- за материјални трошоци за работа на Клубот;
- за наменски потреби.

### **Член 65**

Средствата добиени по основ на надомест на штета за изгорени, оштетени или отугени средства на Клубот можат да се користат исклучиво за изградба, обнова или набавка на исти такви средства.

### **Член 66**

Начинот на користење на планинарски објекти, со кои управува и ги одржува Клубот се уредува со посебен акт.

## **VI. ПРЕСТАНОК НА КЛУБОТ**

### **Член 67**

*Клубот престанува да постои во следните случаи:*

- донесена е одлука за престанок на постоење од страна на собранието со двотретинско мнозинство
- поминало двојно повеќе време од времето предвидено за одржување на седница на собранието а таа не е одржана,
- во две последователни години не е поднесена завршна сметка во согласност со законот,
- статусна измена која предвидува престанок на постоењето,
- донесена е одлука на надлежен суд,
- во други случаи утврдени со законот за здруженија и фондации.

*Во случаите од алинеа 2 и 3 на став 1 од овој член, одлука за престанок донесува надлежниот суд по предлог на претседателот и членовите на органите на Клубот во случаите кога не е донесена одлука за престанок на постоење од страна на собранието.*

## **7. ПОСТАПУВАЊЕ СО ИМОТОТ ВО СЛУЧАЈ НА ПРЕСТАНОК НА КЛУБОТ**

### **Член 68**

*Во случај на престанок на работата на Клубот, средствата што остануваат по намирањето на обврските се пренесуваат на располагање на Федерацијата за планинарски спортови на Македонија.*

## **VIII. ПОФАЛБИ, ПРИЗНАНИЈА И НАГРАДИ**

### **Член 69**

На поедини членови на Клубот или негови ограноци, секции, за пројавената активност и постигнатите успеси во работата може да им биде оддадено признание или да бидат пофалени или наградени.

Признание може да биде оддадено, односно доделена пофалница или награда и на граѓани кои не се членови на Клубот, како и на други здруженија или сојузи кои придонеле за успешна работа и афирмација на Клубот.

Предлог за оддавање на признание или доделување на пофалница или награда поднесува Претседателството, а одлука за тоа донесува Собранието на Клубот.

## IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 70

Право на толкување на одредбите на овој Статут има Собранието на Клубот, а помеѓу две собранија, Претседателството на Клубот.

### Член 71

Измени и дополнувања на овој Статут се вршат по иста постапка како и за негово донесување.

### Член 72

Со влегувањето во сила на овој Статут престанува да важи Статутот и Правилата за организација и работа на Планинарското –смучарско друштво „Бистра,, од Скопје бр.40/80 од 31.03.1984 година.

Бр.04 – 29/22  
01.03.2011 год.  
С к о п ј е

ЗДРУЖЕНИЕ  
ПЛАНИНАРСКИ СПОРТСКИ КЛУБ  
„БИСТРА,, при МВР-Скопје  
Претседател  
Живко Темелкоски

Пречистениот текст на Статутот на Здружението Планинарскиот спортски клуб „Бистра,, -Скопје при Министерството за внатрешни работи ги опфаќа Статутот на Планинарското друштво „Бистра,, при Министерството за внатрешни работи-Скопје Бр.01-85/1 од 25.12.1998 година и Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Планинарското друштво „Бистра,, при Министерството за внатрешни работи-Скопје Бр. 01-37/1 од 28.04.2007, Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Планинарскиот спортски клуб ”Бистра” при Министерството за внатрешни работи-Скопје Бр. 04-26/1 од 01.03.2011 во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

01.03.2011 год.  
С к о п ј е

Здружение  
ПЛАНИНАРСКИ СПОРТСКИ КЛУБ  
„БИСТРА,, при МВР-Скопје  
Претседател  
Живко Темелкоски